

ЛОЗАРИТЕ СИ ГО БАРААТ СВОЕТО



Околу триста лозари од Кавадарци и регионот протестираа пред Владата на Република Македонија, барајќи да им се исплати грозјето откупено од винарската визба "Тиквеш", зголемување на откупната цена за 20 отсто, ослободување од плаќање ДДВ, како и субвенции од Владата во износ од 2 денара за килограм грозје. Повторно добија ветување од власта и порака од раководството на "Тиквеш" да бидат трпеливи. Истовремено, во Кавадарци беа блокирани сите влезови кон винарската визба "Тиквеш", а револтираните лозари најавуваа и протести пред домот на Свето Јаневски и скопска "Пивара".

Минатиот петок повеќе од 1.000 лозари од Кавадарци се обидоа насилно да влезат во административната зграда на "Тиквеш", но беа спречени од кордон полицајци и од градоначалникот Панчо Минов, кој беше тампон-зона меѓу двете страни. Револтот на лозарите, кои три дена протестираат пред винарската визба, кулминира откако од Минов дознаа дека Свето Јаневски ги нарекол "уличари" и дека Управниот одбор на "Тиквеш" одбил да разговара за исплатата на грозјето на одржаната седница.

Тие со трактори и со друга механизација ја блокираат винарската визба и бараат пари за грозјето.

Градоначалникот Минов изјави дека Свето Јаневски е непожелна личност во Тиквеш и дека протестот ќе продолжи сè додека првите луѓе на оваа винарска визба лично не застанат пред огорчените лозари за да им кажат дека ќе им го платат грозјето. Тој ги известил лозарите дека Владата расправала за овој проблем и ги задолжила министерствата за земјоделство и за финансии да видат што можат да сторат.

Неодамна, премиерот Бучковски и сопственикот на "Тиквеш", Свето Јаневски, имаа кратка средба во хотелот "Холидеј ин" во Скопје. Тие ја искористиле паузата на седницата на

Советот на Стопанската комора за краток разговор. И двајцата не сакаа да кажат за што разговарале. Неофицијално, поранешниот економски советник на премиерот кратко го информирал Бучковски дека "Тиквеш" ќе го плати откупеното грозје, но не се знае кога.

ИЗГРАДБА НА НАФТОВОДОТ СОЛУН-СКОПЈЕ



Грчкиот весник "Импresiја" објави дека грчката нафтена компанија "Хеленик петролеум" (ЕЛПЕ) планира нова инвестициона програма од 160 милиони евра, во која се предвидува и изградба на нафтоводот Солун-Скопје. Програмата е за периодот од 2006 до 2010 година.

Парите ќе бидат наменети за модернизација на капацитетите на "Хеленик петролеум" и за проширување на дејноста на конзорциумот.

Од 1984 година до денес "Хеленик петролеум" инвестирал околу 800 милиони евра за подобрување на капацитетите и за технолошкиот развој на конзорциумот.

За изградбата на нафтоводот Солун-Скопје "Хеленик петролеум" издвои 110 милиони евра, наведува весникот "Импresiја".

ГОДИШНИНА НА ПРОМАРКМЕДИА



Здружението на продукцијата, маркетингот и медиумите, ПроМаркМедиа, во рамките на Стопанска комора на Македонија на

21.2.2006 година свечено ја одбележа годишнината од своето постоење.

Присутните ги поздравиле претседателот на Здружението, Срѓан Керим, со кус осврт на досегашната работа, а свечено обраќање имаше и претседателот на Стопанска комора на Македонија, Бранко Азески.

Ова е прво Здружение во рамките на Комората, кое ги опфаќа стопанските субјекти од областа на продукцијата, маркетингот, агенциите за односи со јавноста, дистрибутерите на филмска и ТВ-програма и медиумите. Заради поефикасно функционирање на ПроМаркМедиа во рамките на Здружението активно функционираат пет секции.

НЕЗАВИСНИОТ СИНДИКАТ НА "ОТЕКС" НАЈАВИ ПРОТЕСТИ



Вработените во текстилниот комбинат "Отекс" поднесоа кривични пријави против раководството на компанијата поради неисплатени плати. Тие го обвинуваат менаџментот и за затајување данок за намерно неотворање стечајна постапка и покрај долгот на фабриката од 14 милиони евра.

Незадоволните работници тврдат дека фирмата незаконски им дава плата на дел од вработените, со тоа што им исплатува надоместок, во вид награда, преку банка. Со тоа раководството избегнувало да плаќа данок.

"Од работниците кои се на исти машини, едните земаат плата, а другите не. Со тоа се прекршуваат Законот за работни односи и колективните договори", коментира Кирил Јосифоски од независниот синдикат на "Отекс", кој најави дека наскоро работниците ќе протестираат со блокади низ Охрид.

Според него, некогашните 1.300 вработени во "Отекс" сега се намалени на околу 250.

ПРОМОЦИЈА НА НОВ САЈТ НА ПРОКРЕДИТ БАНКА

Ако имате потреба за брза и лесно достапна информација за тоа како да добиете кредит, која документација е потребна, како да отворите сметка, на кој начин да трансферирате пари и какви можности постојат, како да одберете најсоодветен начин за штедење за вас, колкава месечна камата можете да добиете или да ја погледнете најновата вест од ПроКредит Банка, едноставно најбрзото решение е www.procreditbank.com.mk, кратенка: pcb.com.mk или pbb.com.mk

Со цел да се понуди информативен и



комплетен сајт за сите заинтересирани, брзо и едноставно достапување, со доволно мултифункционални визуелни влезови, ПроКредит Банк и Next Sense развија специјализиран веб-сајт за подобро пристапување.

Новиот сајт е посебно развиен и реа-

лизиран од страна на Next Sense, кој го употреби својот најсовршен софтвер за менаџирање на содржини "Web-Builder" современа технологија за подетално и попростапно листање на информации. Сајтот е крајно приспособен кон корисниците и е функционален за директна комуникација со Банката, со посебен акцент на луѓето со посебни потреби, како и за дијаспората. Меѓу другите, посебно искреирани линкови, спаѓаат и: "постави прашање", "брз пристап", "ние комуницираме" "контакт", "единствениот модул за он-лине апликација за вработување" и два калкулатора за депозити и кредити.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА

На Македонската берза се тргуваше со 23 акции, обврзницата за девизни влогови и обврзницата за денационализација (прва, втора, трета и четврта емисија). Истргувани се 10.810 акции преку 114 трансакции и обврзници во номинална вредност од 174.062 евра преку 42 трансакции. Вкупно се склучени 159 трансакции и е остварен вкупен промет од

55.065.472,00 денари. Македонскиот берзански индекс - МБИ-10 изнесуваше 2.490,01 и забележа опаѓање за 6,48 индексни поени, односно 0,26%.

На Неофицијалниот пазар - јавно поседувани друштва се тргуваше со следните акции: 102 обични акции на РЖ КПОР АД Скопје, по просечна цена од 60,00 денари по акција; 62 обични акции на Лозар-Пелистерка АД Скопје, по просечна цена од 3.502,00 денари по акција; 24 обични акции на АДУТ Македонија АД

Битола, по просечна цена од 1.000,00 денари по акција; 80 обични акции на Раде Кончар АД Скопје, по просечна цена од 520,00 денари по акција; 98 обични акции на РЖ Техничка контрола АД Скопје, по просечна цена од 83,16 денари по акција; 2.050 обични акции на Тутунска банка АД Скопје, по просечна цена од 4.000,00 денари по акција; 226 приоритетни акции на Стопанска банка АД Скопје, по просечна цена од 665,23 денари по акција.

MIKROSAM
CONTROL AUTOMATION ROBOTICS
MB CAM 40



CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS

ЦНЦ МАШИНИ ЗА МЕРМЕР И ГРАНИТ

MIKROSAM
CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS



ул. Крушевски Пат бб, 7500 Прилеп
Тел. 048 400 100 факс. 048 411 886

www.mikrosam.com.mk
info@mikrosam.com.mk

plasma design